

Упатство за начинот на тарифирање и примена на соодветните мерки од системот за Интегрирана тарифна околина (ИТО) кои во реално време ги презема EXIM системот

Со последната измена на EXIM системот е воспоставен интерфејс за преземање на податоци од ИТО системот во реално време. Новата верзија на EXIM системот е поврзана со Тарим модулот од Интегрираната тарифна околина и ги превзема тарифните ознаки, описи и начин на расчленување и кодови кои се дефинирани во Тарим.

На Слика 1 е даден приказ од стариот конфигурациски модул на EXIM во делот на референтните податоци и тоа: тарифа (тарифна ознака), опис (описот на тарифната ознака), расчленување (расчленување за дополнително дефинирање на производ или група на производи во рамки на една тарифна ознака што треба да биде поврзан со дозвола за увоз/извоз/транзит) и дозвола за извоз/увоз/транзит.

Tarifa	Opis	Rascleni	I1	I2	I3	U1	U2	U3	T1	T2	T3	Aktivna(1)/Neaktivna(0)	Oddatum	Dodatum	Edinecna merka	
2933330000	--Алфентанил(INN)	01	E050			I050						1			KGM	Прикажи Промени Промени статус
2933330000	--анилеридин(INN)	02	E050			I050						1			KGM	Прикажи Промени Промени статус
2933330000	--безитрамид(INN)	03	E050			I050						1			KGM	Прикажи Промени Промени статус
2933330000	--бломезепам(INN)	04	E050			I050						1			KGM	Прикажи Промени

Слика 1. Приказ на стариот продукциски модул на EXIM

На Слика 2 е даден приказ од новиот продукциски модул на EXIM каде во колона 1 (**код**) прикажаниот податок, на пр. 0106900000X484ZS9N100, ги содржи:

- тарифната ознака на десетцифрено ниво (0106900000),
- дополнителната ознака (X484) што се однесува на производ или група на производи од тарифната ознака,
- мерката (ZS9) што дефинира со која дозвола за увоз/извоз/транзит ќе се поврзат тарифната ознака и дополнителната ознака,
- последниот код (N100) е дозвола за увоз/извоз/транзит на стоки.

Овие податоци и кодови прикажани во новиот EXIM се превземени и се идентични со податоците дефинирани во ТАРИМ модулот на ИТО и се објавени на веб страницата на ЦУРМ во делот Е-царина → ИТО → Информација и документација во [Нацрт прирачник за ТАРИМ](#)

КОД :	ТАРИФЕН ОПИС:	РАСЧЛЕНИ:	ИМЕ ЛИЦЕНЦА:	ТИП НА ЛИЦЕНЦА:	НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА:
0106900000- HV2N640	EDM: KGM Други		N640 УВ - Влезен ветеринарен документ за живи животни	Uvoz	МЗШВ_УВ
0106900000- X484ZS9N100	EDM: KGM Загрозени видови животни-Други водоземци (дождовници, мрморци, жаби)		N100 МЖСПП - CITES	Uvoz	МЖСПП
0106900000- X485ZS11I044	EDM: KGM Загрозени видови животни-Други жаби (Anura)		I044 МЖСПП - Дозвола за увоз на засегнати и заштитени диви видови растенија, габи и животни и нивни делови	Uvoz	МЖСПП
0106900000- X486ZS11I044	EDM: KGM Загрозени видови животни-Езерска жаба (Rana ridibunda)		I044 МЖСПП - Дозвола за увоз на засегнати и заштитени диви видови растенија, габи и животни и нивни делови	Uvoz	МЖСПП
0106900000- X487ZS11I044	EDM: KGM Загрозени видови животни-Балканска зелена жаба (Rana balcanica)		I044 МЖСПП - Дозвола за увоз на засегнати и заштитени диви видови растенија, габи и животни и нивни делови	Uvoz	МЖСПП
0106900000- X488ZS11I044	EDM: KGM Загрозени видови животни-Балканска лукова жаба (Pelobates s. Balcanicus)		I044 МЖСПП - Дозвола за увоз на засегнати и заштитени диви видови растенија, габи и животни и нивни делови	Uvoz	МЖСПП
0106900000- X489ZS11I044	EDM: KGM Загрозени видови животни-Зелена крастава жаба (Pseudepidalea viridis)		I044 МЖСПП - Дозвола за увоз на засегнати и заштитени диви видови растенија, габи и животни и нивни делови	Uvoz	МЖСПП
0106900000- X490ZS11I044	EDM: KGM Загрозени видови животни-Гаталинка (Hyla arborea)		I044 МЖСПП - Дозвола за увоз на засегнати и заштитени диви видови растенија, габи и животни и нивни делови	Uvoz	МЖСПП

Слика 2 Приказ на новиот продукциски модул на ЕХИМ


Главната разлика помеѓу стариот и новиот модул на ЕХИМ е во начинот на поврзување на дозволата со тарифната ознака.

Во стариот модул на ЕХИМ поврзувањето на дозволиите со тарифните ознаки е или директно со тарифната ознака или со дел од тарифната ознака, преку расчленување на истата заради ограничување на примената на дозволата само за одреден производ или одредена примена.

Во новиот модул на ЕХИМ поврзувањето на дозволиите со тарифните ознаки е согласно бизнис концептот на ТАРИМ каде што условите на расчленување се дефинирани со примена на мерки кои не се прикажуваат во ЕХИМ, со исклучок кога мерката е поврзана со дополнителна ознака што се однесува на одреден производ кој е дел од опфатот на тарифната ознака. Кодирањето во ТАРИМ на сите податоци е дефинирано во горенаведениот Нацрт прирачник за ТАРИМ.

Tarifa	Opis	Rascleni	I1	I2	I3	U1	U2	U3	T1	T2	T3	Aktivna(1)/Neaktivna(0)	Oddatum	Dodatum	Edinecna merka	
2106102000	--Без млечни маснотии, сахароза, изогликоза, гликоза или скроб или кои содржат помалку од 1,5% млечна маснотија, 5% сахароза или изогликоза, 5% гликоза или скроб	01				I007						1	01/01/2008		KGM	Прикажи Промени Промени статус
2106102000	--Без млечни маснотии, сахароза, изогликоза, гликоза или скроб или кои содржат помалку од 1,5% млечна маснотија, 5%	02				N853						1	01/01/2008		KGM	Прикажи Промени Промени

Слика 3. Приказ на стариот продукциски EXIM со поле за расчленување



Слика 4. Приказ на новиот продукциски модул без поле за расчленување